

Службен гласник

на општина Валандово

Број 15

28 Декември 2017 година, Четврток



www.valandovo.gov.mk

СОДРЖИНА

Совет на општина Валандово:

- | | |
|---|----|
| 1. Решение за објавување на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година..... | 3 |
| 2. Буџет на Општина Валандово за 2018 година ... | 3 |
| 3. Решение за објавување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година..... | 44 |
| 4. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година | 44 |
| 5. Решение за објавување на Буџетскиот Календар за 2018 година..... | 48 |
| 6. Буџетскиот календар за 2018 година | 48 |
| 7. Решение за објавување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2018 година | 49 |
| 8. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2018 година | 49 |
| 9. Решение за објавување на Одлуката за сопствено учество во реализација на Проект „Поставување урбана опрема на Кочулиски водопади“ | 49 |
| 10. Одлука за сопствено учество во реализација на Проект „Поставување урбана опрема на Кочулиски водопади“ | 49 |
| 11. Решение за објавување на Одлуката за сопствено учество во реализација на Проект „Изградба на две прифатилишта во Општина Струмица и Општина Гевгелија за згрижување на бездомни животни“ | 50 |
| 12. Одлука за сопствено учество во реализација на Проект „Изградба на две прифатилишта во Општина Струмица и за згрижување на бездомни животни“ | 50 |
| 13. Решение за објавување на Одлуката за имплементирање на Проект „Оценување на мерењата од енергетска ефикасност /Evaluating energy efficiency measurements /3Em“ од Општина Валандово | 51 |
| 14. Одлука за имплементирање на Проект „Оценување на мерењата од енергетска ефикасност/Evaluating energy efficiency measurements/3Em“ од Општина Валандово | 51 |
| 15. Решение за објавување на Одлуката за пристапување на Општина Валандово како соосновач на Здружението „Локална Акциска Група Бојмија“ | 52 |
| 16. Одлука за пристапување на Општина Валандово како соосновач на Здружението „Локална Акциска Група Бојмија“ | 52 |
| 17. Решение за објавување на Одлуката за одобрување на средства за набавка на новогодишни пакетчиња за најмалите дечиња од општинските институции | 53 |
| 18. Одлука за одобрување на средства за набавка на новогодишни пакетчиња за најмалите дечиња од општинските институции | 53 |
| 19. Решение за објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за доделување на еднократен паричен надоместок за новородено дете | 53 |
| 20. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доделување на еднократен паричен надоместок за новородено дете | 53 |
| 21. Решение за објавување на Одлуката за определување и исплата на надоместок на трошоци за избори на учесникот во изборна кампања на локалните избори 2017 година | |

- во Општина Валандово- Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ 54
- 22. Одлука** за определување и исплата на надоместок на трошоци за избори на учесникот во изборна кампања на локалните избори 2017 година во Општина Валандово Општина Валандово- Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ 54
- 23. Решение** за објавување на Одлуката за определување и исплата на надоместок на трошоци за избори на учесникот во изборна кампања на локалните избори 2017 година во Општина Валандово- Коалиција предводена од СДСМ 55
- 24. Одлука** за определување и исплата на надоместок на трошоци за избори на учесникот во изборна кампања на локалните избори 2017 година во Општина Валандово Општина Валандово- Коалиција предводена од СДСМ 55
- 25. Решение** за објавување на Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово 56
- 26. Одлука** за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово 56
- 27. Решение** за објавување на Одлуката за набавка на еден комјутер и печатар за потребите на Полициската станица од Општа надлежност Валандово 56
- 28. Одлука** за набавка на еден комјутер и печатар за потребите на Полициската станица од Општа надлежност Валандово 57
- 29. Решение** за објавување на Програмата за работа на Советот на Општина Валандово за 2018 година 57
- 30. Програма** за работа на Советот на Општина Валандово за 2018 година 57
- 31. Решение** за објавување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Валандово за 2018 година 62
- 32. Програма** за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Валандово за 2018 година 63
- 33. Решение** за објавување на Програмата за урбанистичко плаанирање на Општина Валандово за 2018 година 66
- 34. Програма** за урбанистичко плаанирање на Општина Валандово за 2018 година ... 66
- 35. Решение** за објавување на Решението за усвојување на дополнувањето на Годишната Програма на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2017-2018 година 67
- 36. Решение** за усвојување на дополнувањето на Годишната Програма на ООУ „Јосип Броз Тито“ Валандово за учебната 2017-2018 година 68
- 37. Решение** за објавување на Решението за усвојување на дополнувањето на Годишната Програма на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во учебната 2017/2018 година 68
- 38. Решение** за усвојување на дополнувањето на Годишната Програма на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово во учебната 2017/2018 година 68
- 39. Решение** за објавување на Решението за разрешување и за именување на претседател и на член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Комунален сервис“ Валандово 69
- 40. Решение** за разрешување и за именување на претседател и на член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Комунален сервис“ Валандово 69
- 41. Решение** за објавување на Решението за избирање Командир на Полициска станица од општа надлежност Валандово . 69
- 42. Решение** за избирање Командир на Полициска станица од општа надлежност Валандово 70
- 43. Решение** за објавување на Решението за назначување претставник на Општина Валандово за член на Еко одборот на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово 70
- 44. Решение** за назначување претставник на Општина Валандово за член на Еко одборот на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово 70
- 45. Решение** за објавување на Правилникот за начинот на функционирање, наградите, надоместоците и другите трошоци на „Фолк-Фест“ Валандово 2018 година 70
- 46. Правилник** за начинот на функционирање, наградите, надоместоците и другите трошоци на „Фолк-Фест“ Валандово 2018 година 71

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37 став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Буџетот на
Општина Валандово за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, што Советот на општина Валандово го усвои на четвртата редовна седница одржана на ден 27.12.2018 година.

Бр.09-1154/2
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11 и 192/15), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 4 и член 82 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на четвртата редовна седница одржана на ден 27.12.2017 година, усвои:

Б У Џ Е Т
на Општина Валандово за 2018 година

1. Општ дел

Член 1

Буџетот на Општина Валандово за 2018 година се состои од:

I.	ВКУПНИ ПРИХОДИ	269.389.000
	Даночни приходи	37.146.000
	Неданочни приходи	18.720.000
	Капитални приходи	33.224.000
	Приходи од дотации	103.963.000
	Приходи од трансфери	42.520.000
	Приходи од донации	33.816.000
II.	ВКУПНИ РАСХОДИ	269.389.000
	Од утврдени намени	267.689.000
	Расходи од резерви	1.700.000
III.	ДЕФИЦИТ	0
IV.	ФИНАНСИРАЊЕ	0
	Прилив	0
	Домашни задолжувања	0
	Странски заеми	0
	Одлив	0
	Отплата на главница	0

Член 2

Приходите на Буџетот по видови се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

Член 4

Буџетот на Општината за 2018 година влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-124/2
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ**за објавување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година**

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/3
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11 и 192/15), член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 4 и член 88 од Статутот на Општината Валандово, Советот на Општината Валандово на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА**за извршување на Буџетот на Општината Валандово за 2018 година****Член 1**

Буџетот на Општината Валандово за 2018 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет, Буџет на самофинансирачки активности, Буџет на дотации, Буџет на кредити и Буџет на донации.

Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да преземаат обврски.

За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот буџет на општината.

Доколку во текот на извршувањето на буџетот градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со Буџетот или реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапува од планот, предлага на Советот на општината изменување и дополнување на Буџетот.

Советот на Општината на предлог на Градоначалник ги донесува измените и дополнувањата на буџетот најдоцна до 15 ноември во тековната година.

Член 6

Пренамената во рамките на одобрените Буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на општината.

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од Советот на општината.

Одобрените средства со буџет на ниво на ставка во рамки на потпрограма и буџет, не може да бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за прераспределба во тековната фискална година.

Одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на буџет не можат да се зголемат со прераспределба повеќе од 10%.

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности; буџетот на дотации, буџетот на донации и буџет на заеми планираните приходи и други приливи не се реализираат, односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината на одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во Буџетот, согласно законските прописи:

- на избраните и именуваните лица – Градоначалник коефициент за утврдување на плата се определува според бројот на жителите во општината и изнесува 2,9 за општина Валандово, а вредноста на коефициентот за плата се утврдува согласно законските прописи. Вредноста на коефициентот (еден) за платата на избрани и именувани лица во Републиката, изнесува 26.755,00 денари.

- за вработените кои имаат статус на државни службеници вредноста на бодот за утврдување на бруто платите се утврдува со Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници која ја донесува Советот.

- за вработените кои немаат статус на државни службеници бруто плата се утврдува согласно Законот за исплата на платите во Република Македонија и Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија.

Член 10

Бруто платите на вработените во локалните јавни установи за 2018 година ќе се исплатуваат согласно утврдените коефициенти и утврдената вредност на бодот утврден со потпишаните колективни договори со ресорните министерства.

Член 11

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи, кои се финасираат со блок дотации се спроведува на следниот начини:

- средствата се планираат на наменската сметка (930), а се извршуваат преку сметката-дотации на локални јавни установи (903),

- локалните јавни установи финасирани со блок дотации од општинскиот буџет се должни до крајот на месецот до Општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат следните образци (копија од рекапитулација од пресметани бруто и нето плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, бруто и нето плати) за месецот за кој се однесува платата.

- во случај на нови вработувања во локалните јавни установи кои се финасираат од општинскиот Буџет истите се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1, а за новите вработувања кои се финансираат од блок дотацијата се доставува известување за обезбедени финансиски средства од надлежното Министерство и Министерство за финансии и се приложува образец М-1.

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи кои се финасираат од општинскиот Буџет ја контролира и одобрува Министерството за финансии.

Градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни установи ги доставува до ресорното Министерство од кое се трансферира блок дотација.

Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци ги доставуваат до Министерство за финансии за контрола и евиденција.

Член 12

На членовите на Совет на Општината Валандово им припаѓа месечен надоместок за присуство на седницата на Советот.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот на Општината Валандово се утврдува во процентуален износ и изнесува 50% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена за претходната година.

На претседателот на Совет на Општината Валандово за раководењето и организирањето на работата на Советот, надоместокот од став 2 на овој член се зголемува за 30%.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се исплатува за присуство на сите седници на Советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се намалува за 30% за секое отсуство од седниците на Советот.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Работните тела на Советот се намалува за 10% за секое отсуство од седниците на Работното тело.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот не се исплатува доколку членот на Советот не присуствувал на ниту една седница на Советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седницата на Советот не се исплатува доколку Советот во тековниот месец не одржал седница.

На членовите на Советот им се исплатуваат надоместоците на патни и дневни трошоци за службени патувања во земјата и странство според прописите кои се однесуваат на вработените во општинска администрација.

На надворешните членови на Работните тела на Советот, за присуство на седниците на работното тело им припаѓа надоместок во износ од 500,00 денари.

Член 13

Исплата на име надоместок за годишен одмор за вработените во општинската администрација ќе се врши на основа донесено решение од Градоначалникот.

Висината на надоместокот за годишен одмор се утврдува во износ од 60% од просечната месечна нето плата во Република Македонија објавена до денот на исплатата.

Член 14

Вработените во општинската администрација имаат право на патни и дневни трошоци во случаите кога се упатени на пат врз основа на уредни и веродостојни документи.

Висината на дневниците за службено патување во земјата се исплатуваат во висина од 500,00 денари.

Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница. За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во став 1 од овој член.

За службените патувања во странство дневницата се исплатува согласно Уредба за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на управата им се признаваат во тековни трошоци.

Член 15

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, и други случаи на вработениот во општината и локалната јавна установа му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа, на неговото семејство му припаѓа парична помош, во износ од две последни исплатени плати во органот каде што бил вработен работникот, но не повеќе од 30.000 денари.

На вработениот во општината и локалната јавна установа во случај на смрт на член на потесно семејство (брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и деца земени на издржување) доколку живеел во заедница, му припаѓа парична помош во висина на една последна исплатена просечна месечна плата во органот каде што бил вработен работникот, но не повеќе од 15.000 денари.

Живеењето во заедница подразбира вработениот и членот на потесното семејство да се со место на живеење на иста адреса што се докажува со документ за идентификација. Надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 од овој член се исплатуваат по претходно доставено барање во тековната година.

Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на општината. Средствата за овие намени се планираат во Буџетот на општината во програма Д0-Градоначалник подставка 413110 тековни резерви (разновидни расходи).

Член 16

Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во Општината и локалната јавна установа се исплаќа врз основа на член 9 став 1 алинеја 2 и став 2 од Законот за исплата на платите и изнесува двократен износ од просечната исплатена месечна плата во Републиката за соодветниот месец во кој работникот заминува во пензија и се планира во Буџетот на општината.

За вработените во општинската администрација надоместок ќе се исплатува од Програма Е0 Општинска администрација и програма ЊО –Противпожарна заштита а за вработените во локалните јавни установи од програми: Н1- Основно образование, Н2- Средно образование и В1- Детски градинки и тоа од ставка 464940 трансфери при пензионирање.

Член 17

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите се извршува со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, со ситуација и други документи почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во противвредност на 6.000,00 денари, при што задолжително мора да биде приложена фискална сметка, а расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 18

За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите (постојана и тековна буџетска резерва), одлучува Советот на општината, а ги извршува Градоначалникот.

За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај за користењето на средствата од резервите.

За користење на средствата од резервите до износ најмногу до 50,000 денари одлучува Градоначалникот.

За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај за користењето на средствата од резервите.

Член 19

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината.

Член 20

Вработувањата во општинската администрација се врши согласно актите за организација и систематизација на општината за кои се обезбедени средства во буџет на општината.

Градоначалникот на општината дава писмено известување за обезбедените средства, по претходно дадено позитивно мислење од Министерство за информатичко општество и администрација на актите за систематизација,

Локалните јавни установи од областа на култура, образование и социјалната заштита кои се финансираат со блок дотации можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во Буџетот на Република Македонија за што писмено известување дава Министерство за финансии врз основа на барање од Градоначалникот на општината до надлежното министерство за потребите од вработување во локалните јавни установи со соодветна пропратна документација.

Член 21

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 22

Буџетот на Општината Валандово се извршува од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.

Член 23

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општината Валандово”, а ќе се применува од 01 Јануари 2018 година.

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Буџетскиот календар за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Буџетскиот календар за 2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/4
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 27 став 4 и 5 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (" Службен весник на РМ" бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009,47/11 и 192/15), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа (" Службен весник на РМ" бр. 5/2002), и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница одржана на ден 27.12.2017 година, донесе

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР за 2018 ГОДИНА

Со буџетскиот календар за 2018 година се определуваат роковите, активностите и одговорноста во донесувањето на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година, како што следува:

МЕСЕЦ	Буџетски активности - одговорност
Септември	Градоначалникот на општината ги утврдува и ги доставува главните насоки за изготвување на предлог - финансиски планови за 2019 година на општинските буџетски корисници.
Октомври	Раководителите на општинските буџетски корисници до Градоначалникот ги доставуваат предлог - финансиските планови за наредната година со образложение за висината на износите по позиции.
Октомври	Се анализираат предлог финансиските планови добиени од буџетските корисници од страна на Одделението за финансиски прашања, се усогласуваат и се информира Градоначалникот.
Октомври	Одделението за финансиски прашања изготвува Нацрт- буџет за наредната година. Градоначалникот го разгледува и одобрува.
Ноември	Нацрт- Буџет го разгледува комисија за финансирање, буџет и локален економски развој и се доставува на разгледување до Советот.
Ноември	а) Се објавува содржината на Нацрт- буџетот и се дава достапност на јавноста; б) Се одржуваат јавни расправи
Декември	Одделението за финансиски прашања изготвува Предлог- буџет на општината и градоначалникот го доставува на разгледување во Советот на општината.
Декември	- Предлог- Буџетот го разгледува комисија за финансирање, буџет и локален економски развој - Седница на Советот на општината за донесување на Буџет на Општина Валандово за 2019 година.

Буџетскиот календар влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Валандово".

Бр.08-124/4
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2018 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/5
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за административните службеници („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2018 година

Член 1

Вредноста на бодот за платите на државните службеници, вработени во администрацијата на Општина Валандово, за 2018 година изнесува 76,80 денари.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“, а ќе почне да се применува со исплатата на плата за месец јануари 2018 година .

Бр.08-124/5
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за сопствено учество во реализација на Проект „Поставување на урбана опрема на Кочулиски водопади“

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за сопствено учество во реализација на Проект „Поставување на урбана опрема на Кочулиски водопади“, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/6
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 14 став 1, 2 и 3, член 22 став 1 точка 1, член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 12 став 2, член 15 став 1 точка 1, член 21 став 1 точка 43, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА
за сопствено учество во реализација на Проект
„Поставување урбана опрема на Кочулиски водопади“

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Валандово го утврдува сопственото учество во реализацијата на Проект „Уредување на локалитет Кочулиски водопади со поставување на урбана опрема “.

Член 2

Вредноста на Проектот од член 1 на оваа Одлука изнесува 3.750.701,00 денари.

За реализација на Проектот, Општина Валандово, како партнер ќе учествува со сопствено учество во висина од 23% од вредноста на инвестицијата или со средства во износ од 862.661,00 денари.

Останатите средства во износ од 2.888.040,00 денари ќе ги обезбеди Бирото за регионален развој на Југоисточниот плански регион

Член 3

Средствата од член 2 на оваа Одлука ќе се преведат на Бирото за регионален развој на Југоисточниот плански регион преку кој ќе се реализира проектот.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-124/6
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за сопствено учество во реализација на
Проект „Изградба на две прифатилишта во Општина Струмица и
Општина Гевгелија за згрижување на бездомни животни“

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за сопствено учество во реализација на Проект „Изградба на две прифатилишта во Општина Струмица и Општина Гевгелија за згрижување на бездомни животни“, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/7
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 14 став 1, 2 и 3, член 22 став 1 точка 1, член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 12 став 2, член 15 став 1 точка 1, член 21 став 1 точка 43, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА

за сопствено учество во реализација на Проект
„Изградба на две прифатилишта во Општина Струмица и
Општина Гевгелија за згрижување на бездомни животни“

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Валандово го утврдува сопственото учество во реализацијата на Проект „Изградба на две прифатилишта во Општина Струмица и Општина Гевгелија за згрижување на бездомни животни“.

Член 2

За реализирање на Проектот од член 1 на оваа Одлука, Општина Валандово, како партнер ќе учествува со средства во износ од 500.000,00 денари.

Член 3

Средствата од член 2 на оваа Одлука ќе се преведат на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион преку кој ќе се реализира проектот.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-124/7
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ**за објавување на Одлуката за давање на согласност за имплементирање на Проект „Оценување на мерењата од енергетска ефикасност/Evaluating energy efficiency measurements/3Em“ од Општина Валандово**

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање на согласност за имплементирање на Проект „Оценување на мерењата од енергетска ефикасност/Evaluating energy efficiency measurements/3Em“ од Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/78
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 4 и 31 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр 79/2009), член 14 став1 точка 4, член 22 став 1 точка 3, член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр.5/2002) член 12 став 1, член 15 став 1 точка 3, член 21 став 1 точка 43, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, да донесе

ОДЛУКА**за давање на согласност за имплементирање на Проект „Оценување на мерењата од енергетска ефикасност/Evaluating energy efficiency measurements/3Em“ од Општина Валандово****Член1**

Со оваа Одлука, Советот на Општина Валандово дава согласност за имплементирање на проектот „Оценување на мерењата од енергетска ефикасност/Evaluating energy efficiency measurements/3Em“ со акроним 3Em кој ќе се имплементира во рамките на ИПА-Програма за прекугранична соработка помеѓу Република Грција и Република Македонија.

Член 2

Општина Валандово се обврзува да учествува во имплементацијата на Проектот во согласност со насоките утврдени во Програмскиот Прирачник (ПРАГ) на Европска Унија.

Член 3

Градоначалникот на Општина Валандово со Решение ќе определи претставници и тоа проектен и финансиски менаџер кои во име на Општина Валандово ќе учествуваат во имплементација и реализација на Проектот.

Член 4

Финансиските средства за реализација на овој Проект изнесуваат 388.213,00 ЕУР од кои 85% или 329.981,05 ЕУР се учество на Европската Унија, а 15% или 58.231,95 ЕУР се учество на Министерството за Локална самоуправа.

Средствата од став 1 на овој член ќе се трансферираат и реализираат преку Буџетот на Општина Валандово, преку посебна донаторска сметка отворена за потребите на проектот.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-124/8
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на **Одлуката за пристапување на Општина Валандово како соосновач на Здружението „Локална Акциска Група Бојмија“**

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за пристапување на Општина Валандово како соосновач на Здружението „Локална Акциска Група Бојмија“, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/9
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за Локална Самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/2002), член 15 став 1 од Закон за здруженија и фондации (Службен весник на РМ бр.52/2010) и член 11 и 12 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за пристапување на Општина Валандово како соосновач на
Здружението „Локална Акциска Група Бојмија“

Член 1

Со оваа одлука Општина Валандово пристапува како соосновач на Здружението Локална Акциска Група Бојмија со седиште во

Член 2

Со донесување на оваа одлука Општина Валандово станува соосновач на Здружението кое ќе настојува да прерасне во признаена и регистрирана Локална Акциона Група во рамки на единствениот регистар за регистрирање на Локални акциони групи при Министерството за заемјоделство, шумарство и водостопанство, како дел од спроведувањето на **ЛЕАДЕР** како **ИПАРД** мерка.

За таа цел Општина Валандово ќе делегира и разрешува член кој ќе учествува во работата на Собранието и Управниот орган на Здружението Локална Акциска Група Бојмија.

Член 3

Со донесување на оваа Одлука Општина Валандово ги остварува следните права и обврски:

- Да учествува во работата на органите и телата на Здружението;
- Да покренува дискусии и прашања од делокруг на работа на Собранието на Здружението за остварување на целите и задачите на Здружението;
- Да се придржува кон одредбите на Статутот на здружението;
- Да работи на обезбедување на материјално-финансиска состојба на Здружението;
- Да привлекува други членови;
- Да се залага на осварување на програмските цели и задачи на Здружението;
- Да учествува во спроведувањето на сите ставови и заклучоци донесени од органите и телата на Здружението.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен Гласник на Општина Валандово”.

Бр.08-124/9
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување средства за набавка на новогодишни пакетчиња за најмалите дечиња од општинските установи

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување средства за набавка на новогодишни пакетчиња за најмалите дечиња од општинските установи, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/10
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница која одржана на ден 27.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување средства за набавка на новогодишни пакетчиња за најмалите дечиња од општинските установи

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ до 30.000,00 денари, за набавка на новогодишни пакетчиња за најмалите дечиња од општинските установи.

Член 2

Трошоците за набавка на пакетчињата, во висина до одобрениот износ од член 1 на оваа Одлука, да се исплатат од програма АО-Совет на општина, подставка 464990 други трансфери.

Член 3

За новогодишни пакетчиња, за најмалите дечиња од општинските установи, ќе бидат наменети и сите прибрани средства од хуманитарниот новогодишен концерт организиран од Општина Валандово.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-124/10
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за доделување на еднократен паричен надоместок за новородено дете

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за доделување на еднократен паричен надоместок за новородено дете, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/11
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 40, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово,

Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
за изменување и дополнување на Одлуката за доделување на
еднократен паричен надоместок за новородено дете

Член 1

Во член 2 од Одлуката за доделување на еднократен паричен надоместок за новородено дете, бр.07-40/19 од 27.05.2014 година, износот од „3.000,00“ денари, се заменува со износ од „5.000,00“ денари.

Член 2

По член 3 се додаваат два нови члена:

член 4 кој гласи: „Постапката за пријавување на новородено дете трае 60 (шеесет) дена од денот на раѓањето на детето“ и

член 5 кој гласи: „Родителите се должни во знак на секоја своја принова да засадат по една садница, која ќе ја негуваат и ќе го симболизира раѓањето, растењето и напредувањето на нивното дете.

Садницата ќе ја обезбеди Општина Валандово, а местото на засадувањето ќе го определи Одделението за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина на Општина Валандово“.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“, а ќе се применува од 01 јануари 2018 година.

Бр.08-124/11
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за определување и исплата на надоместок на
трошоци за избори на учесникот во изборна кампања на локалните избори 2017 година
во Општина Валандово - Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за определување и исплата на надоместок на трошоци за избори на учесникот во изборна кампања на локалните избори 2017 година во Општина Валандово - Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/13
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 86 од Изборниот законик („Службен весник на РМ“ бр.40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13 и 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и 125/17), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А

за определување и исплата на надоместок на трошоци за избори на
учесникот во изборна кампања на локалните избори 2017 година во Општина Валандово -
Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ

Член 1

Со оваа Одлука се определува надоместокот на трошоци за избори кој ќе му се исплати на учесникот во изборна кампања на локалните избори 2017 година во Општина Валандово-Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ, според добиените гласови и тоа:

- за добиени 2.920 гласови за листа на кандидати од која се избрани членови на Совет на Општина Валандово, по 15,00 денари по добиен глас или вкупно 43.800,00 денари;
- за добиени 2.734 гласови за листа на кандидат од која не е избран градоначалник на Општина Валандово, а која има освоено повеќе од 1,5% од вкупниот број гласови од излезените граѓани на ниво на општината, по 15,00 денари по добиен глас или вкупно 41.010,00 денари;

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука, во вкупен износ од 84.810,00 денари, да се исплатат на сметка 210072304780162-НЛБ Банка АД Скопје, на учесникот во изборната кампања на локалните избори 2017 во Општина Валандово- Коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ.

Член 3

Надоместокот од член 1 на оваа Одлука ќе се исплати од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-124/13
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за определување и исплата на надоместок на трошоци за избори на учесникот во изборна кампања на локалните избори 2017 година во Општина Валандово - Коалиција предводена од СДСМ

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за определување и исплата на надоместок на трошоци за избори на учесникот во изборна кампања на локалните избори 2017 година во Општина Валандово - Коалиција предводена од СДСМ, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/14
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 86 од Изборниот законик („Службен весник на РМ“ бр.40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13 и 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17 и 125/17), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА

за определување и исплата на надоместок на трошоците за избори на учесникот во изборна кампања на локалните избори 2017 година во Општина Валандово-Коалиција предводена од СДСМ

Член 1

Со оваа Одлука се определува надоместокот на трошоци за избори кој ќе му се исплати на учесникот во изборна кампања на локалните избори 2017 година во Општина Валандово-Коалиција предводена од СДСМ, според добиените гласови и тоа:

- за добиени 4.035 гласови за листа на кандидати од која се избрани членови на Совет на Општина Валандово, по 15,00 денари по добиен глас или вкупно 60.525,00 денари;
- за добиени 4.074 гласови за листа на кандидат од која е избран градоначалник на Општина Валандово, по 15,00 денари по добиен глас или вкупно 61.110,00 денари;

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука, во вкупен износ од 121.635,00 денари, да се исплатат на сметка 300 0000041258 34-Комерцијална банка Скопје, на учесникот во изборната кампања на локалните избори 2017 во Општина Валандово- Коалиција предводена од СДСМ.

Член 3

Надоместокот од член 1 на оваа Одлука ќе се исплати од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-124/14
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ**за објавување на Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово**

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/18
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за угостителска дејност (“Службен весник на РМ” бр.62/2004, 89/2008, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на седницата одржана на ден 27.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА**за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово****Член 1**

Со оваа Одлука Советот на Општина Валандово, за време на божиќните празници (05, 06 и 07.01.2018 година), ГО ПРОДОЛЖУВА работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово, за два часа.

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во службен гласник на Општина Валандово.

Бр.08-124/18
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ**за објавување на Одлуката за набавка на еден комјутер и печатар за потребите на Полициската станица од Општа надлежност Валандово**

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за набавка на еден комјутер и печатар за потребите на Полициската станица од Општа надлежност Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/24
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ. бр.5/2002), член 21 став 1 точка 44, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на четвртата редовна седница одржана на 27.12.2017 година, донесе

О Д Л У К А
за набавка на еден комјутер и печатар за потребите на
Полициската станица од Општа надлежност Валандово

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува набавка на еден компјутер и еден печатар за потребите на Полициската станица од Општа надлежност Валандово.

Вкупната вредност на опремата од став 1 на овој член да не надминува 20.000,00 денари.

Член 2

Средствата за набавка на компјутерската опрема од член 1 на оваа Одлука да бидат обезбедени од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година.

Член 3

Набавената компјутерска опрема да биде врачена од денот на дочекот на новата 2018 година.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во („Службен гласник на Општина Валандово“).

Бр.08-124/24
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за објавување на Програмата за работа на
Советот на Општина Валандово за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за работа на Советот на Општина Валандово за 2018 година, четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/15
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1, точка 3 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четириесеттата редовна седница, одржана на ден 28.12.2016 година, донесе:

ПРОГРАМА
за работа на Советот на општина Валандово
за 2018 година

I. Општ дел

Основа на Програмата за работа на Советот на Општина Валандово во 2018 година, се надлежностите на Советот утврдени со Уставот на Република Македонија, Законот за локалната

самоуправа, другите закони со кои се уредуваат надлежностите на локалната самоуправа, како и Статутот на општината и Деловникот за работа на Советот на општина Валандово.

Програмата дава основни насоки за работа на Советот, а дава простор и за нејзино дополнување со актуелни прашања од делокругот на неговите надлежности, предложени од овластени предлагачи.

II. Посебен дел

Јануари 2018 год.

1. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година;
Изготвува: Одделение за финансиски прашања;
Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
2. Извештај за работата на Територијалната противпожарна единица во 2017 година;
Изготвува: Командир на ТППЕ;
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
3. Програма за работата на Територијалната противпожарна единица во 2018 година;
Изготвува: Командир на ТППЕ;
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
4. Програма за поставување урбана опрема во Општина Валандово за 2018 година.
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој;
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
5. Годишна Програма за јавна чистота на општина Валандово за 2018 година;
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој;
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
6. Програма за работа на ЈП "Комунален сервис" Валандово за 2018 година;
Изготвува: ЈП "Комунален Сервис" Валандово;
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
7. Програма за работа на Домот на културата "25 Мај" Валандово за 2018 година;
Изготвува: Дом на култура "25 Мај" Валандово;
Предлага: Комисија за општествени дејности;
8. Програма за јавно осветлување во општина Валандово за 2018 година;
Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности;
Предлага: Комисија за јавно осветлување;
9. Извештај за реализацијата на Програмата за јавно осветлување во општина Валандово во 2017 година;
Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности;
Предлага: Комисија за јавно осветлување;
10. Информација за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата во општина Валандово за второто полугодие од 2017 година;
Изготвува: Командир на ПС од општа надлежност;
Предлага: Комисија за општествени дејности;

Февруари 2018 год.

1. Извештај за извршувањето на Буџетот на општина Валандово за 2017 година со завршна сметка;
Изготвува: Одделение за финансиски прашања;
Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

2. Завршна сметка на Ј.П. "Комунален сервис" Валандово за 2017 година;
Изготвува: ЈП "Комунален Сервис" Валандово;
Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
3. Извештај за работата на ЈП "Комунален сервис" Валандово за 2017 година;
Изготвува: ЈП "Комунален Сервис" Валандово;
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
4. Извештај за работата на Домот на културата "25 Мај" Валандово за 2017 година;
Изготвува: Дом на култура "25 Мај" Валандово;
Предлага: Комисија за општествени дејности;
5. Извештај за реализацијата на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во општина Валандово во 2017 година;
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој;
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
6. Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните водоводи и фекални канализации во 2018 година;
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

Март 2018 год.

1. Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици за 2018 година;
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
2. Програмата за одбележување значајни настани, дати и личности во 2018 година;
Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности;
Предлага: Комисија за спомен одбележување;
3. Информација за состојбата со здравствената исправност на водата за пиење;
Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности;
Предлага: Комисија за општествени дејности;

Април 2018 год.

1. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за периодот од 01.01.2018 до 31.03.2018 година;
Изготвува: Одделение за финансиски прашања
Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој
2. Информација за оставарувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер;
Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности
Предлага: Комисија за општествени дејности;
3. Информација за тековната состојба во Месните заедници во општина Валандово;
Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности;
Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

Мај 2018 год.

1. Информација за состојбите со дивите депонии во општина Валандово;
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој;
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
2. Информација за комуналниот ред во општина Валандово;
Изготвува: Одделение за инспекциски работи;
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

Јуни 2018 год.

1. Информација за спроведените подготовки и преземените мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив;
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој;
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
2. Информација за остварување на правото на социјална помош на граѓаните на општина Валандово;
Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности;
Предлага: Комисија за општествени дејности;

Август 2018 год.

1. Полугодишен Извештај за работењето на ЈП “Комунален Сервис” Валандово;
Изготвува: ЈП “Комунален Сервис” Валандово;
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
2. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за периодот од 01.01.2018 до 30.06.2018 година;
Изготвува: Одделение за финансиски прашања
Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој
3. Информација за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата во општина Валандово во првите 6 месеци од 2018 година;
Изготвува: Командир на ПС од општа надлежност
Предлага: Комисија за општествени дејности;

Септември 2018 год.

1. Извештај за реализацијата на годишната програма за работа на СОУ “Гоце Делчев” Валандово за учебната 2017/18 година;
Изготвува: СОУ “Гоце Делчев” Валандово;
Предлага: Комисија за општествени дејности;
2. Извештај за реализацијата на годишната програма за работа на ООУ “Јосип Броз Тито” Валандово за учебната 2017/18 година;
Изготвува: ООУ “Јосип Броз Тито” Валандово;
Предлага: Комисија за општествени дејности;
3. Извештај за реализацијата на годишната програма за работа на ООУ “Страшо Пинџур” Јосифово за учебната 2016/17 година;
Изготвува: ООУ “Страшо Пинџур” Јосифово;
Предлага: Комисија за општествени дејности;
4. Извештај за работата на Јавната општинска установа за деца-детска градинка “Калинка” Валандово за 2017/18 година;
Изготвува: ЈОУ Детска градинка “Калинка” Валандово;
Предлага: Комисија за општествени дејности;

5. Годишна Програма за работа на СОУ “Гоце Делчев” Валандово за учебната 2018/19 година;
Изготвува: СОУ “Гоце Делчев” Валандово;
Предлага: Комисија за општествени дејности;
6. Годишна Програма за работа на ООУ “Јосип Броз Тито” Валандово за учебната 2018/19 година;
Изготвува: ООУ “Јосип Броз Тито” Валандово;
Предлага: Комисија за општествени дејности;
7. Годишна Програма за работа на ООУ “Страшо Пинџур” Јосифово за учебната 2018/19 година;
Изготвува: ООУ “Страшо Пинџур” Јосифово;
Предлага: Комисија за општествени дејности;
8. Програма за работа на Јавната општинска установа за деца-детска градинка “Калинка” Валандово за 2018/19 година;
Изготвува: ЈОУ Детска градинка “Калинка” Валандово;
Предлага: Комисија за општествени дејности;

Октомври 2018 год.

1. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за периодот од 01.01.2018 до 30.09.2018 година;
Изготвува: Одделение за финансиски прашања;
Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
2. Програма за одбележување на “6-ти Ноември” ;
Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности
Предлага: Комисија за спомен одбележување;

Ноември 2018 год.

1. Информација за малолетната деликвенција во општина Валандово;
Изготвува: Командир на ПС од општа надлежност;
Предлага: Комисија за општествени дејности;
2. Информација за состојбата со здравствената исправност на водата за пиење;
Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности;
Предлага: Комисија за општествени дејности;
3. Нацрт-Буџет на Општина Валандово за 2018 година;
Изготвува: Одделение за финансиски прашања;
Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој
4. Предлог-План на програмите за развој;
Изготвува: Одделение за финансиски прашања;
Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;

Декември 2018 год.

1. Програма за работа на Советот на Општина Валандово за 2019 година;
Изготвува/предлага: Комисија за изготвување Програма за работа;
2. Годишна Програма за јавна чистота на општина Валандово за 2019 година;
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој;
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
3. Програма за работата на Територијалната противпожарна единица во 2019 година;
Изготвува: Командир на ТППЕ;
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
4. Програма за уредување на градежното земјиште во општина Валандово за 2019 година.
Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој;
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

5. Програма за изработка на урбанистички планови во општина Валандово за 2019 година.
Изгорвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој;
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
6. Програма за поставување на урбана опрема во општина Валандово за 2019 година.
Изгорвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој;
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
7. Програма за работа на ЈП "Комунален сервис" Валандово за 2019 година;
Изготвува: ЈП "Комунален Сервис" Валандово;
Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;
8. Програма за работа на Домот на културата "25 Мај" Валандово за 2019 година;
Изготвува: Дом на култура "25 Мај" Валандово;
Предлага: Комисија за општествени дејности;
9. Програма за јавно осветлување во општина Валандово за 2019 година;
Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности
Предлага: Комисија за јавно осветлување;
10. Буџет на општина Валандово за 2019 година;
Изготвува: Одделение за финансиски прашања;
Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;

III. Нормативен дел

По материјалите кои се предвидени со ова програма да бидат предмет на расправа на седниците на Советот на Општина Валандово, претходно ќе расправаат надлежните тела на Советот, согласно надлежностите утврдени со Статутот на Општина Валандово.

Советот по материјалите за кои расправа, во рамките на својот делокруг на работа, донесува Буџет, планови, програми, одлуки, решенија, заклучоци и дава мислење и утврдува насоки.

IV. Завршен дел

Советот на општина Валандово ќе расправа и по прашања од рамките на својот делокруг на надлежности кои не се опфатени со Програмата за работа, а кои ќе произлезат од тековното работење и се актуелни во дадениот момент.

Реализирањето на Програмата ќе се врши преку надлежните Комисии на Советот, чии претседатели се должни доследно да ги почитуваат утврдените термини.

Програмата за работа на Советот на општина Валандово за 2017 година, ќе се објави во "Службен гласник на Општина Валандово", а со нејзино реализирање ќе се отпочне од 01.01.2018 година.

Бр.08-124/15
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Валандово за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/16
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 94 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 I 190/16), член 22 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 15 став 1 точка 1 и член 21 став 1 точка 8 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година, донесе

П Р О Г Р А М А
за уредување на градежното земјиште на подрачјето на
Општина Валандово за 2018 година

Програмата ги содржи следните елементи:

1. Просторот кој е предмет на уредување
2. Обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште
3. Обемот и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти на основна и секундарна инфраструктура
4. Планирани извори за финансирање на Програмата
5. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште
6. Преодни и завршни одредби

1. ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор кој е предмет на уредување на градежно земјиште се смета изградено и неизградено земјиште на подрачјето на општина Валандово, опфатено со урбанистички планови и акти што ги заменуваат тие планови.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште се подразбира:

- Подготвителни работи кои опфаќаат оформување на геодетска и геомеханичка документација и
- Расчистување на градежното земјиште преку решавање на имотно правните односи и уривање на постојни градежни или друг вид на објекти.

3. ОБЕМ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА ОСНОВНА И СЕКУНДАРНА ИНФРАСТРУКТУРА

Под обем на опремување на градежно земјиште се подразбира изградба на објекти на инфраструктурата заради непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, со изградба на водоводна, фекална и атмосферска канализација, како и нисконапонска и телефонска мрежа со можност за приклучоци до градежната парцела.

Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок од основниот степен на уреденост.

Основен степен на уреденост претставува опременост на земјиштето со непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, електрична мрежа, улично осветлување, водоводна мрежа и фекална и атмосферска канализација.

Повисок степен на уреденост на земјиштето претставува зголемена уреденост од основниот степен со еден од останатите објекти на комуналната инфраструктура, како ПТТ(оптичка-телекомуникациска) мрежа, топлификациска и гасоводна мрежа паркинг простори и пречистителна станица за отпадни води.

Понизок степен на уреденост на градежното земјиште претставува уреденост на земјиштето со објекти од комуналната инфраструктура во непосредна близина на градежната парцела преку предходно вложување, каде спаѓаат:

- примарнини сообраќајници;
- магистрални и примарни водови за довод на вода заедно со придружни објекти;
- примарни водови за одвод на фекални и атмосферски води (колектори);
- далноводи и трафостаници над 35 КВ;
- јавни површини, согласно урбанистичките планови;
- јавно осветлување и јавни зелени површини;

Објектите од став 5 од оваа точка од комуналната инфраструктура претставуваат елементи на предходни вложувања за опременост на градежното земјиште, а учествуваат со 30% од надоместокот за уредување на градежното земјиште.

При пресметувањето на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште учеството на поедини елементи на основниот степен на опремување е:

1. Изработка на урбанистичка документација	-----	3,0%
2. Изградба на улица		
- експропријација	-----	5,5%
- пробивање	-----	3,5%
- изградба на горен и долен stroj	-----	23,0%
- изградба на фекална канализација	-----	4,5%
- изградба на атмосферска канализација	-----	6,0%
- изградба на водоводна мрежа	-----	6,0%
- изградба на нисконапонска електр. мрежа	-----	6,0%
- улично осветлување	-----	3,0%
- трафостаница	-----	10,0%
- техничка документација, надзор на работите и др.	-----	2,5%
		<u>вкупно 70,0%</u>

Трошоците за приклучок на уличните водоводни и канализациони мрежи и на нисконапонската електрична мрежа ги сноси корисникот на земјиштето.

Проектирањето и изградбата на инфраструктурна мрежа на висок напон, инсталации и објекти, трафостаници или учество во нив, корисникот на земјиштето го регулира согласно електроенергетската согласност.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Средства од надомест за уредување на градежно земјиште од физички лица за изградба на семејни куќи	
2. Средства од надоместок за уредување на градежно земјиште од правни лица	
3. Средства од надомест за уредување на градежно земјиште од колективни станбени згради	
4. Надомест за користење на уредено земјиште за такси	
5. Издавање на лиценци	
6. Други приходи	
7. Комунални такси	
8. Донации	

Од висината на планираните приходи за уредување на градежно земјиште се планират работи на уредување на градежно земјиште како и реконструкција на објектите на комуналната инфраструктура (инвестиционо одржување).

5. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА РАСПРЕДЕЛБА

Надоместокот за уредување на градежното земјиште е давачка која е во директна зависност од:

- Зоната во која што се наоѓа градежната парцела;
- Видот на објектот (станбен, деловен, индустриски, итн.);
- Површината на објектот што ќе се гради;
- Соодносот на просториите во градбата (површината на просториите).

Градежното земјиште на подрачјето на општина Валандово се определува во 6 зони и тоа:

- I - централно подрачје на градот;
- II - надвор од централно подрачје на градот, без населбата Странец;
- III - населба Странец во Валандово;
- IV - село Пирава, Јосифово, Удово и Рабово;
- V - села Брајковци, Балинци, Марвинци, Чалакли, Горна Мала;
- VI - останати села во Општината;
- VII - локации надвор од населени места;
- VIII - Индустриска зона Рабово, Комплекс со намена Г2, Г3 и Г4 на КП 652 КО Јосифово.

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште изнесува:

1. зона		
- станбен простор (Намена А)		900,00 ден.
- деловен простор (Намена Б)	1	200,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е)		9.000,00 ден.
2. зона		
- станбен простор (Намена А)		600,00 ден.
- деловен простор (Намена Б)		900,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г)		6.000,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е)		9.000,00 ден.
3. зона		
- станбен простор (Намена А)		900,00 ден.
- деловен простор (Намена Б)		1.200,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г)		6.000,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е)		9.000,00 ден.
4. зона		
- станбен простор (Намена А)		600,00 ден.
- деловен простор (Намена Б)		900,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г)		6.000,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е)		9.000,00 ден.
5. зона		
- станбен простор (Намена А)		450,00 ден.
- деловен простор (Намена Б)		600,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г)		6.000,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е)		9.000,00 ден.
6. зона		
- станбен простор (Намена А)		300,00 ден.
- деловен простор (Намена Б)		300,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г)		5.000,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е)		9.000,00 ден.
7. зона		
- деловен простор (Намена Б)		900,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г)		6.000,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е)		9.000,00 ден.
8. зона		
- деловен простор (Намена Б)		900,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г)		6.000,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е)		9.000,00 ден.

Оваа единечна цена се множи со квадратурата (површината) на одредена просторија и со соодветниот коефициент за таа просторија.

6. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Објектите од класа на намени В (образование, здравство, социјална заштита, култура, државни и општински објекти и верски објекти), како и објектите во кои како инвеститор се јавува Општина Валандово или институции формирани од Општина Валандово се ослободени од надоместок за уредување на градежно земјиште.

Коефициентите со кои се множи површината на сите подови за објектот за кои се пресметува надоместок се предвидени во Правилникот за степенот на уредување на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура.

За уредувањето на градежното земјиште во зона 7, алинеја 1 и 2 надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се пресметува за понизок степен на уреденост на градежното земјиште, односно износот од точка 5, став 3 зона 7 ќе се помножи со 30 % .

За уредувањето на градежното земјиште во зона 7, алинеја 3, доколку се пресметува надоместок за фотоволтаични електрични централи надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се пресметува со износ од 10 денари за метар квадратен.

За секој вид на објект или простор неопфатен со Програмата ќе се пресметува по аналогија како за опфатен, или со соодветна пресметка изготвена од Комисија формирана од Градоначалникот.

За уредувањето на градежното земјиште во зона 7, алинеја 1 и 2 надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се пресметува за понизок степен на уреденост на градежното земјиште, односно износот од точка 5, став 3 зона 7 ќе се помножи со 30 % .

За уредувањето на градежното земјиште во зона 7, алинеја 3, доколку се пресметува надоместок за фотоволтаични електрични централи надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се пресметува со износ од 10 денари за метар квадратен.

За секој вид на објект или простор неопфатен со Програмата ќе се пресметува по аналогија како за опфатен, или со соодветна пресметка изготвена од Комисија формирана од Градоначалникот.

Корисникот на градежно земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот од соодветното претпријатие кое стопанисува со објектите од комуналната инфраструктура. Истите не смеат да приклучат објект кој е бесправно изграден.

Кога се урива постоечки објект за да се изгради нов, надоместокот за уредување на градежно земјиште се плаќа само за разликата во површините помеѓу новиот и објектот кој се урива. Инвеститорот е должен да обезбеди одобрение за отстранување на објектот, согласно со Законот за градење и истиот да го спроведе во Агенцијата за катастар на недвижности. Во постапката за добивање на одобрение за отстранување на објектот, ќе се издаде пресметка за надоместокот за уредување на градежно земјиште за кој се ослободува од плаќање.

Надоместокот за уредување на градежно земјиште кога се врши пренамена од станбен во деловен простор, се плаќа само разликата помеѓу утврдените цени на надоместоците за деловен и станбен простор за соодветната зона.

Надоместокот за утврдување на правен статус на бесправен објект за кои се поднесени барања до 03.09.2011 година ќе се пресметува согласно програмата за уредување на градежно земјиште за 2011 година.

За се што не е опфатено со Програмата за уредување на градежно земјиште ќе се применуваат одредбите од Правилникот за степенот на уреденост на градежно земјиште.

Програмата влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Валандово”.

Бр.08-124/16
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Програмата за урбанистичко планирање на
Општина Валандово за 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за урбанистичко планирање на Општина Валандово за 2018 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/17
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Сл.весник на РМ” бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), член 22, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/02), член 15, став 1, точка 1, член 45 и 47, став 1 од

Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година, донесе:

ПРОГРАМА
за урбанистичко планирање на
Општина Валандово за 2018 година

А. Урбанистичко планирање е континуиран процес, кој се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на урбанистичките планови, со цел да се обезбеди уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштита и унапредување на животната средина и природата.

Урбанистичкиот план е план за уредување и користење на просторот во рамките на планскиот опфат на град, село или друго подрачје утврдено во планот.

Б. Во зависност од просторот кој е предмет на планирањето, Општината ги донесува следните планови:

- Генерален урбанистички план;
- Детален урбанистички план;
- Урбанистички план за село;
- Урбанистички план за вон населено место и
- Урбанистички план за четврт.

Изработувањето на наведените планови го вршат правни лица кои поседуваат лиценца за изработка на урбанистички планови.

Финансирањето на изработката на урбанистичките планови се врши од буџетот на општината.

Изработката на плановите од програмата, можат да ја финансираат и заинтересирани правни и физички лица чии програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината.

В. Имајќи ја во предвид состојбата со постојните урбанистички планови и пројавените потреби од нивно изменување и дополнување за 2018 година приоритет се дава на изработка на следните урбанистички планови, кои постапки беа започнати во претходната година:

1. Генерален урбанистички план за градот Валандово
2. Урбанистички план за селата: Јосифово, Калково и Рабово
3. Урбанистички план за селата: Пирава, Удово, Казандол, Брајковци, Балинци, Марвинци, Грчиште, Дедели, Чалакли, Прстен, Башибос и Кочули.

Г. Општина Валандово да објави два јавни повици (еден во првиот квартал и еден во третиот квартал на 2018) за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови и урбанистички документи.

Програмата влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Валандово”.

Бр.08-124/17
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на Решението за усвојување на Дополнувањето на
Годишната Програма за работа на ООУ “Јосип Броз Тито” Валандово
за учебната 2017-2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Решението за усвојување на Дополнувањето на Годишната Програма за работа на ООУ “Јосип Броз Тито” Валандово за учебната 2017-2018 година што Советот на Општина Валандово го донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/19
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 35 став 5 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), член 36 став 1 точка 6 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 29 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Дополнувањето на Годишната Програма за работа на ООУ “Јосип Броз Тито” Валандово за учебната 2017-2018 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Дополнувањето на Годишната Програма за работа на ООУ “Јосип Броз Тито” Валандово за учебната 2017-2018 година, која Училишниот одбор на ООУ “Јосип Броз Тито” Валандово, ја има утврдено на седницата одржана на ден 17.11.2017 година со Одлука бр.02-444/2.
2. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-124/19
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за усвојување на Дополнувањето на Годишната Програма за работа на ООУ “Страшо Пинџур” Јосифово за учебната 2017/2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Решението за усвојување на Дополнувањето на Годишната Програма за работа на ООУ “Страшо Пинџур” Јосифово за учебната 2017/2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/20
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 35 став 5 од Законот за основното образование („Службен весник на РМ“ бр. 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17), член 36 став 1 точка 6 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 29 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Дополнувањето на Годишната Програма за работа на ООУ “Страшо Пинџур” Јосифово за учебната 2017/2018 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Дополнувањето на Годишната Програма за работа на ООУ “Страшо Пинџур” Јосифово за учебната 2017/2018 година, која Училишниот одбор на ООУ “Страшо Пинџур” Јосифово, ја има утврдено на седницата одржана на ден 10.11.2017 година со Одлука бр.02-410/2.
2. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-124/20
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за разрешување и за именување на претседател и на член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Комунален сервис“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Решението за разрешување и за именување на претседател и на член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Комунален сервис“ Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/21
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 26 став 2 и 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр.38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 27 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на седницата одржана на ден 27.12.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за разрешување и за именување на претседател и на член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Комунален сервис“ Валандово

1. Од претседател и од член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Комунален сервис“ Валандово, на нивно барање **се разрешуваат**:
- Димитар Лазов, од претседател и
- Емилија Џонова, од член

2. За претседател и за член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП „Комунален сервис“ Валандово, за преостанатиот дел од мандатот **се именуваат**:

- Марија Чурлинова Јорданова, за претседател и
- Деан Тушевски, за член

3. Оваа Решение влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-124/21
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за избирање Командир на Полициска станица од општа надлежност Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Решението за избирање Командир на Полициска станица од општа надлежност Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/22
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 24 од Законот за полиција („Службен весник на РМ“ бр.114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16 и 120/16), член 36 став 1 точка 12 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 34 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за избирање Командир на Полициска станица од општа надлежност Валандово

1. За Командир на Полициска станица од општра надлежност Валандово, **СЕ ИЗБИРА** Трајчо Стоилов од Валандово, со завтршено високо образование-Факултет за безбедност и повеќе од шест години работно искуство во Полициска станица.

2. Решението влегува во ила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-124/22
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за назначување претставник на Општина Валандово за член на Еко одборот на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово

СЕ ОБЈАВУВА Решението за назначување претставник на Општина Валандово за член на Еко одборот на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово, што Советот на Општина Валандово го донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/23
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 42 и член 50 став 2 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на седницата одржана на ден 27.12.2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за назначување претставник на Општина Валандово за член на Еко одборот на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово

1. За претставник на Општина Валандово за член на Еко одборот на ООУ „Страшо Пинџур“ Јосифово **СЕ НАЗНАЧУВА** Даниела Џонова, член на Советот на Општина Валандово.

2. Решението влегува во ила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-124/23
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Правилникот за начинот на функционирање, наградите, надоместоците и другите трошоци на „ФОЛК-ФЕСТ“ Валандово во 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Правилникот за начинот на функционирање, наградите, надоместоците и другите трошоци на “ФОЛК-ФЕСТ” Валандово во 2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година.

Бр.09-1154/12
28.12.2017 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 22 став 1 точка 5 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002) и член 15 став 1 точка 5 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на четвртата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ, НАГРАДИТЕ, НАДОМЕСТОЦИТЕ И
ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА “ФОЛК-ФЕСТ” ВАЛАНДОВО 2018 ГОДИНА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник, се уредува начинот на функционирање, наградите, надоместоците и другите трошоци на фестивалот на новосоздадени македонски песни “ФОЛК-ФЕСТ” Валандово во 2018 година.

II. НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ

Член 2

1. КОНКУРС

Општината како организатор спроведува меѓународен Конкурс за избор на композиции за фестивалот. Конкурсот се објавува во дневниот печат, на најмалку една половина од страницата, во времетраење од 2 месеци. Конкурсот се објавува и на веб страната на Општината.

2. СЕЛЕКЦИЈА НА ПЕСНИТЕ ЗА УЧЕСТВО НА ФЕСТИВАЛОТ

Член 3

Композициите на фестивалот ќе бидат селектирани на транспарентен начин кој подразбира непристрасно одлучување за учесниците на фестивалот. За таа цел, директорот на фестивалот и уметничкиот директор на фестивалот формираат селекциона комисија, составена од пет членови.

По преслушувањето на секоја композиција поединечно, секој член од стручниот тим ќе биде должен да ја даде својата оценка, своето стручно мислење за секоја композиција поединечно имајќи ги предвид квалитетот на музиката, текстот и аранжманот и да ја бодува композицијата со бодови од 1-10. Рокот за донесување на оваа одлука е веднаш или најмногу 5 минути по преслушувањето на песната.

Доколку се случи два кандидати да освојат ист број на бодови, тие композиции одат на повторно разгледување од нова комисија, конципирана специјално за второ преслушување по истиот лотариски принцип од од кандидатите од наведените институции погоре. Новата комисија по истиот принцип ќе има обврска веднаш не покасно од пет минути од преслушувањето, да го даде своето мислење за композицијата, земајќи ги предвид сите погоре споменати параметри.

По изготвувањето на предлог листата составена од 20 композиции, директорот на фестивалот веднаш прави рангирање на песните. Оние кандидати со најмногу освоени бодови ќе бидат јавно објавени како учесници на фестивалот.

Доколку се случи при преслушувањето на композициите од првиот конкурс да нема доволен број на композиции кои ги исполнуваат критериумите за учество на фестивалот, Општина Валандово ќе распише и втор меѓународен конкурс за избор на композиции на ФОЛК-ФЕСТ Валандово 2018 година.

По изготвувањето на финалната листа на 20 учесници, директорот на фестивалот, на јавна и транспарентна пресконференција и со директен пренос ги соопштува учесниците, а по лотариски пат, го избира редоследот на настапување на фестивалот.

Членовите на стручните комисији, пред започнувањето на постапката за одлучување по конкурсот, се должни да дадат писмена изјава со која под целосна материјална, морална и кривична одговорност изјавуваат дека немаат судир на интереси со поднесените барања на конкурсот. Доколку член на комисијата изјави дека има судир на интереси, на негово место, по истиот систем на избор, се избира нов член.

Организаторот го задржува правото заради несоодветни и недоволно квалитетни предлози пристигнати на Конкурсот, да нарача композиции од домашни или странски автори.

3. ПОСТПРОДУКЦИЈА НА ИЗБРАНИТЕ КОМПОЗИЦИИ

Член 4

По направениот избор, организаторот на фестивалот склучува поединечни договори со сите учесници и автори и ја изработува постпродукцијата на композициите. Изборот на студиото и продуцентите на материјалот е должност на организаторот на фестивалот.

4. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФЕСТИВАЛОТ

Член 5

Фестивалот ќе се реализира последната недела од месец мај во две вечери, прва ревијална вечер и втора натпреварувачка-финална вечер. На финалната вечер ќе се изведат 20 композиции.

1 вечер – ревијална

Во рамки на првата ревијална вечер ќе бидат изведени 20 композиции, од претходните изданија на ФОЛК-ФЕСТ Валандово.

2 вечер натпреварувачка – финална

На финалната вечер, ќе се изведат 20 композиции кои ќе бидат избрани од стручната селекциона комисија. Изборот на победничките композиции се прави по пат на телевоутинг и стручна жири комисија во времетраење од 10 минути веднаш по завршување на фестивалската вечер.

Стручната жири комисија ќе има можност да ги избира и наградите: за најдобар сценски настап, „Миле Брзанов“ за најдобар дебитант, „Драги Митев“ за најдобар аранжман „Никола Бадев“ за најдобра вокална изведба и „Мирчо Карамучев“ за најдобар текст.

Гласањето ќе се реализира по завршувањето на натпреварувачкиот дел на фестивалот и интерпретирањето на сите 20 композиции, во терминот кога на сцената ќе биде изведена посебна шоу програма.

5. МЕДИУМСКИ ПОКРОВИТЕЛ

Член 6

Медиумски покровител на фестивалот е Јавниот сервис Македонска радио телевизија со кој организаторот на фестивалот – Општина Валандово ќе склучи Договор за медиумско спонзорство.

Со договорот, Националниот сервис ќе се обврзи без надомест да го емитува Конкурсот за фестивалот.

По завршувањето на фестивалот, МРТВ ќе има обврска да ги емитува песните од фестивалот и тоа по следниот редослед:

- Сите песни од фестивалот во период од два месеци со динамика едно емитување во два дена;
- Првопласираните седум песни во период од три месеци со динамика две емитувања на ден;
- Првонаградените три песни во период од четири месеци со динамика три емитувања на ден;
- Првонаградената песна во период од четири месеци со динамика четири емитувања на ден;

Покрај медиумското покровителство, организаторот ќе склучи договор со МРТВ во кој ќе бидат прецизно содржани параметрите за соработка и тоа:

- Учество на ревискиот оркестар за реализација на фестивалот без надомест;
- Пренос на фестивалската програма во живо од двете вечери без надомест;

III НАГРАДИ

Член 7

На фестивалот ќе се доделат шест парични награди, и тоа :

- 1 награда 1.500 евра, обезбедена од Министерството за Култура при Владата на Р. Македонија;
- 2 награда 1.000 евра, обезбедена од Министерството за Култура при Владата на Р. Македонија;
- 3 награда 750 евра, обезбедена од Министерството за Култура при Владата на Р. Македонија;
- Награда „Миле Брзанов“ за најдобар дебитант 500 евра, обезбедена од Министерството за Култура при Владата на Р. Македонија;
- Награда „Драги Митев“ за најдобар аранжман 500 евра, обезбедена од Министерството за Култура при Владата на Р. Македонија;
- Награда „Никола Бадев“ за најдобра вокална изведба 500 евра, обезбедена од Министерството за Култура при Владата на Р. Македонија;
- „Мирчо Карамучев“ за најдобар текст 500 евра, обезбедена од Министерството за Култура при Владата на Р. Македонија;
- Награда за најдобар сценски настап 500 евра, обезбедена од Министерството за Култура при Владата на Р. Македонија;

Член 8

Покрај паричните награди за освоено прво, второ и трето место, за најдобар дебитант и за за најдобар сценски настап се доделуваат и статуетки.

IV. НАДОМЕСТОЦИ

Член 9

За реализација на фестивалот се исплаќаат следните надоместоци:

- На уметничкиот директор 120.000,00 денари, обезбедени од Буџетот на Општина Валандово;
- На Директорот на фестивалот 60.000,00 денари, обезбедени од Буџетот на Општина Валандово;

- На членовите на стручната комисија за селекција на песните за учество на фестивалот од по 3.000,00 денари, обезбедени од Буџетот на Општина Валандово;
- На двајца водители на фестивалот од по 30.000,00 денари, обезбедени од Буџетот на Општина Валандово;

VI. ДРУГИ ТРОШОЦИ

Член 10

Други трошоци на фестивалот се:

- Трошоци за откуп на композиции во планиран износ од 600.000,00 денари (20 композиции од по 30.000,00 денари), на кој износ се плаќа персонален данок и провизија на авторска агенција, обезбедени од Министерството за Култура при Владата на Р. Македонија ;
- Трошоци за Сценографија во износ не повисок од 4.000 ЕУР на кој се плаќа персонален данок, обезбедени од Буџетот на Општина Валандово;
- Трошоци за реализација на сценски визуелен дел (по спроведена постапка за јавна набавка) во износ од 600.000,00 денари со ДДВ, обезбедени од Буџетот на Општина Валандово;
- Трошоци за хотелско сметување на учесниците на фестивалот, за кој се планират средства во износ од 300.000,00 денари, обезбедени од Буџетот на Општина Валандово;
- Трошоци за превоз на учесниците на фестивалот, за кој се планират средства во износ од 160.000,00 денари, обезбедени од Буџетот на Општина Валандово;
- Трошоци за обезбедување и опслужување на фестивалот за кој се планират средства во износ од 61.500,00 денари, на кој износ се плаќа персонален данок, обезбедени од Буџетот на Општина Валандово;
- Трошоци за коктел на учесниците по завршувањето на финалната вечер на фестивалот, за кој се планират средства во износ од 60.000,00 денари, обезбедени од Буџетот на Општина Валандово;
- Трошоци за рекламен материјал, се планират средства во износ од 70.000,00 денари, обезбедени од Буџетот на Општина Валандово;
- Трошоци за исплата на стручна жири комисија, се планираат средства во износ од 50,000,00 денари, обезбедени од Буџетот на Општина Валандово;
- Трошоци за студио за снимање на композициите на ФОЛК-ФЕСТ Валандово 2018 година во висина од 250.000,00 денари, обезбедени од Буџетот на Општина Валандово;
- Непредвидени трошоци, се планира износ од 150.000,00 денари;
- Трошоци за персонален данок за награди, надоместоци и други трошоци и провизија за авторска агенција

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 11

Овој Правилник влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-124/12
27.12.2017 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков